

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ		Име: _____ (Татково име): _____ Презиме: _____
ЕМБГ	_____	Број на лична карта/пасош: _____ Државјанство: _____
Брачен статус:	<input type="checkbox"/> Женет/Мажена <input type="checkbox"/> Неженет/Немажена <input type="checkbox"/> Вдовец/Вдовица <input type="checkbox"/> Разведен/Разведена <input type="checkbox"/> Партнер	
Образование:	<input type="checkbox"/> Основно <input type="checkbox"/> Гимназија <input type="checkbox"/> Средно општо <input type="checkbox"/> Средно стручно <input type="checkbox"/> Специјалистичко стручно <input type="checkbox"/> Вишо <input type="checkbox"/> Високо	
Вкупен број на членови во семејството под 21 година: _____		Вкупен број на членови во семејството над 21 година: _____
ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВЕАЛИШТЕ		Адреса на живеење (од лична карта): _____ Град: _____
Адреса за контакт: _____		Град: _____ Контакт телефон: _____ Мобилен телефон: _____ Е-mail: _____
ПОДАТОЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО		Работен статус: <input type="checkbox"/> Вработен <input type="checkbox"/> Невработен <input type="checkbox"/> Студент <input type="checkbox"/> Пензионер <input type="checkbox"/> Друго: _____
Вработен во: <input type="checkbox"/> ДООЕЛ/ДОО <input type="checkbox"/> Претприемач <input type="checkbox"/> Самостоен вршител на дејност <input type="checkbox"/> Странска компанија		
<input type="checkbox"/> АД приватно <input type="checkbox"/> АД државно <input type="checkbox"/> Државна институција <input type="checkbox"/> Други организации		
Име на претпријатието: _____		Адреса на претпријатието: _____ Контакт телефон: _____ Факс: _____
Број на вработени во претпријатието: _____		Вкупен работен стаж: _____ Вкупен работен стаж кај моменталниот работодавач: _____
БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ СО ДРУГИ БАНКИ		Депозити: 1. Тип на депозит _____ Банка _____ 2. Тип на депозит _____ Банка _____
Кредити:	1. Вид _____ Банка _____ Месечна рата _____ Достасува на _____	
	2. Вид _____ Банка _____ Месечна рата _____ Достасува на _____	
Картички (во која банка): <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> MASTER CARD <input type="checkbox"/> AMEX <input type="checkbox"/> DINERS <input type="checkbox"/> Друго: _____		
ИМОТНО - ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА НА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ		Опис на недвижност: <input type="checkbox"/> Куќа <input type="checkbox"/> Стан <input type="checkbox"/> Земјиште <input type="checkbox"/> Деловен простор <input type="checkbox"/> Друго Сопственост _____ %
Возило: <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Месечни приходи: _____ Нето плата: _____ Закупнини: _____ Други приходи: _____ Вкупно: _____		
Месечни расходи: _____ Закупнини: _____ Осигурување: _____ Други расходи: _____ Вкупно: _____		
ПОДАТОЦИ ЗА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ		Барам износ на дозволено пречекорување од _____ МКД Рок на отплата (месеци): _____

- Се обврзувам, на средствата на користеното пречекорување на Банката да и плаќам камата и согласен сум Банката да ја менува висината на каматната стапка онака како ќе биде утврдено со Одлуката за каматните стапки на Банката.
- Во случај на нередовно отплатување на дозволеното пречекорување се обврзувам да и платам на Банката затезна камата по трансакциската сметка, камата предвидена во Одлуката за каматните стапки на Банката.
- Со ова се обврзувам дека сите примања врз основа на кои ми е одобрено дозволеното пречекорување ќе ги уплатам на мојата трансакциска сметка за времето на користење и дека истото ќе го измирам во предвидениот рок.
- Во случај на надминување на дозволеното пречекорување согласен сум Банката да постапи по изјавата за депозит како покритие за дозволеното пречекорување.

- Со поднесување на ова Барање го изјавувам следново:
- Сум информиран и согласен Банката да ги користи, евидентира и обработува моите лични податоци и податоците на моето потесно семејство (понатаму во текстот: „мои лични податоци“) со кои живеам во економска заедница и кои се во функција на моето поднесено Барање согласно важечките законски прописи и актите на Банката за заштита на личните податоци, а кои ги давам за реализирање на ова Барање;
 - Ја потврдувам комплетноста и точноста на наведените податоци, запознаен сум со значењето на наведувањето на податоците за реализирање на ова Барање и задолжителноста на бараните податоци, при што се обврзувам дека при промена на податоците благовремено ќе ја информирам Банката најдоцна во рок од 15 дена, ако не е поинаку определено;
 - Согласен сум Банката да ги измени, дополни, избрише и/или да го спре користењето на моите лични податоци, доколку промените потекнуваат од законски дозволени извори, без обврска Банката претходно или дополнително да ме известат;
 - Согласен сум Банката да ги провери телефонските броеви и адресите за контакт преку контактирање на истите;
 - Согласен сум моите лични податоци да се отстапат на трети лица врз основа на склучен договор со Банката, исклучиво во услови предвидени со важечките законски прописи и/или моја дополнителна писмена согласност, како и дека сум информиран за моето право со поднесување на писмено барање за повлекување на оваа согласност;
 - Запознаен сум со условите за користење на овој кредитен продукт, со содржината и условите од договорот пред неговото склучување и за сите видови на трошоци кои се директно поврзани со користењето на овој кредитен продукт и истите ги прифаќам.
 - Согласен сум моите лични податоци да се користат за промотивни цели, рекламен материјал и други известувања, за сите производи и услуги на Банката, како и дека сум информиран за моето право со поднесување на писмено барање на шалтерите на Банката, во секој момент, без надомест, да ми биде повлечена оваа согласност.**

 ДА НЕ

Потпис на барателот на дозволено пречекорување

 Датум: _____

 потпис

Место: _____

Датум: _____

 Пополнува Банката:
 Барањето го примил (Име и презиме) : _____

Потпис: _____

Експозитура: _____ Датум: _____

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице												
Име и презиме												
Адреса												
ЕМБГ												

Со цел за:

Давам согласност на

Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје

(назив на Корисникот на податоци)

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај

Запознат/а сум дека:

- МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.
- Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.
- МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоцитеспрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци.
- МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.
- Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум)

(Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

<input type="text"/>		Архивски печат од правното лице	
Назив на правното лице			
<input type="text"/>			
Даночен број на правното лице			
<input type="text"/>			
Жиро сметка на правното лице			
<input type="text"/>			
Адреса на правното лице			
<input type="text"/>			
Телефон и факс на правното лице			
<input type="text"/>			
Е-маил на правното лице			
<input type="text"/>			
ЗАВЕРЕНИ ОПШТИ ПОДАТОЦИ ОД ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА КОРИСНИК НА ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ ПО ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА			
<input type="text"/>			
Име, таково име и презиме			
матичен број	<input type="text"/>		
датум на раѓање	<input type="text"/>	место на раѓање	<input type="text"/>
адреса на живеење	<input type="text"/>	место на живеење	<input type="text"/>
број на лична карта/пасош издадена од	<input type="text"/>	општина на живеење	<input type="text"/>
ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТНОТО МЕСТО			
Утврдуваме дека горенаведеното лице е во редовен работен однос на неопределено време на работно место			
<input type="text"/>	се непрекинат работен стаж од <input type="text"/>		, од тоа во сегашното претпријатие од <input type="text"/>
ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА			
Просечната плата од редовен работен однос (без детски додатоци, хонорари, прекувремена работа и др.) остварен во претходните тримесеци изнесува:			
Денари	<input type="text"/>	со букви	<input type="text"/>
ПОДАТОЦИ ЗА ОБВРСКИ ПО ПЛАТА			
Обврски по плата	Месечна рата по обврски		
а) ПО СУДСКИ ЗАБРАНИ	<input type="text"/>		
б) ПО ЗАБРАНА ЗА:	<input type="text"/>		
- станбенкредити	<input type="text"/>		
- потрошувачкикредити	<input type="text"/>		
- другикредити	<input type="text"/>		
в) ДРУГИ ЗАБРАНИ	<input type="text"/>		
ВКУПЕН ИЗНОС	<input type="text"/>		
Раководител на Финансиска Служба		М.П.	Директор на правно лице
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>